



Проект: „Заедно сме посилни“

Проектот „Заедно сме посилни“ е имплементиран од Здружението за рурален развој „ЈАВОР“ – Зрновци во соработка со партнерите: Здружение на производители и потрошувачи на органски производи „Овчеполски еко производи“ – Мустафино и Здружение на граѓани „Подобра иднина“ од Пробиштип.

Проектот е финансиран од Европската унија преку јавниот повик за финансирање на проектни на граѓанските организации за поддршка на мултиетничката соработка и младинското претприемништво, објавен во рамки на проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“, исто така финансиран од Европската Унија преку програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014

Проектно резиме

КАТЕГОРИЈА	ИНФО
Земја/град и/или регион	Македонија / Мустафино, Зрновци, Пробиштип Источен регион / Општина Зрновци, Општина Свети Николе и Општина Пробиштип
ИПА компонента / (национална или регионална) Програмска година	Национална 2014 - 2015
ИПА мерка / Проектна референца	ИПА 2 Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014 – 2015
Наслов	Заедно сме посилни
Краен корисник	Здружението за рурален развој „Јавор“ – Зрновци (проектен координатор) Таргет група: 20 припадници на ромска, турска и влашка националност од општините Зрновци, Пробиштип и Св. Николе.
Партнери	- Здружение на производители и потрошувачи на органски производи „Овчеполски еко производи“ – Мустафино; - Здружение на граѓани „Подобра иднина“ – Пробиштип.
Преглед	Интегрирање на претприемачи од немнозински етнички заедници во програми за поддршка и вмрежување



Проектот е финансиран од Европската унија.



Проектот е имплементиран од:



„Овчеполски еко производи“
Мустафино

„Подобра иднина“
Пробиштип



Проект: „Заедно сме посилни“

Контекст	Главни активности: <ul style="list-style-type: none">- Обука за јакнење на институционалниот капацитет на ЗППОП Овчеполски еко производи, ЗГ Подобра иднина и ЗРР Јавор (развој на вештини за вмрежување, организација и управување со финансии);- Обука за основите на претприемништвото и можности за користење на национални и странски програми и фондови за финансирање на претпримачи и постоечки бизниси во рурални средини;- Набавка и поставување на 6 фокус фарми - пластеници за органско производство;- Теоретска обука за органско пластеничко производство;- Практична обука за органско пластеничко производство;- Организирање на настан за вмрежување на предприемачите со бизнис секторот;- Подготовка и печатење на промотивен флаер за проектот;- Медиумска промоција на проектот.
Главни цели	Општа цел на проектот: Јакнење на претприемништвото кај младите лица од ромска, турска и влашка националност во руралните средини во општините: Зрновци, Св. Николе и Пробиштип. Специфична цел 1: Јакнење на теоретските знаења и вештини за претприемништво и отпочнување на сопствен бизнис кај немнозинските етнички групи во општините Зрновци, Св. Николе и Пробиштип. Специфична цел 2: Воспоставување на 6 фокус фарми кај потенцијални претприемачи за извршување на теоретска и практична обука за пластеничко производство на органска храна Специфична цел 3: Вмрежување на производители и бизнис секторот од целните општини. Специфична цел 4: Јакнење на институционалниот капацитет на организациите партнери во проектот.
Влијание/Исходи/Резултати?	<ul style="list-style-type: none">- Обучени 20 лица за основите на претприемништвото;- Обучени 20 лица за основите на органското производство во пластеници;



Проектот е финансиран од Европската унија.



Проектот е имплементиран од:



„Овчеполски еко производи“
Мустафино

„Подобра иднина“
Пробиштип



Проект: „Заедно сме посилни“

	<ul style="list-style-type: none">- Воспоставени 6 фокус фарми за органско пластеничко производство од 300 м2 како центри за обука на заинтересирани претприемачи од трите општини и набавено семе за производство;- Најмалку 3 склучени договори за договорно производство и откуп на органски земјоделски производи;- Создавање на долгорочно партнерство и размена на искуства и знаења помеѓу трите невладини организации;- Вмрежување и размена на знаења, информации и искуства помеѓу претприемачите од општините Зрновци, Пробиштип и Св. Николе;- Подобен институционален капацитет на трите здруженија.
--	---



Проектот е финансиран од Европската унија.



Проектот е имплементиран од:



„Овчеполски еко производи“
Мустафино

„Подобра иднина“
Пробиштип



Проект: „Заедно сме посилни“

Project summary

FIELD	INFO
Country/City and/or Region	Macedonia/ Mustafino, Zrnovci, Probistip East region / Municipality of Zrnovci, Municipality of Sveti Nikole and Municipality of Probistip
IPA Component/ (national or regional) Programming year	National 2014 – 2015
IPA Measure/ Project Fiche Title	IPA 2 Civil Society Facility & Media 2014 – 2015
Title	Together we are stronger
Final beneficiary	Association for rural development “Javor” – Zrnovci Target group: 20 representatives of the Roma, Turkish and Vlach nationality from the municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole.
Partners	<ul style="list-style-type: none">- Association of producers and consumers of organic products ‘Ovcepolски eko proizvodi’ – Mustafino;- Citizens Association ‘Podobra idnina’ – Probistip.
Abstract	Integrating entrepreneurs from minority ethnic communities in support programs and networking in focus areas.
Context	Main activities: <ul style="list-style-type: none">- Training for strengthening the institutional capacity of 3 NGO-s (development of skills for networking, organisational and financial management);- Training on the basics of entrepreneurship and opportunities for the use of national and foreign programs and funds for financing entrepreneurs and existing businesses in rural areas;- Purchase and installation of 6 focus farms - greenhouses for organic production;- Theoretical training for organic production in greenhouses;- Practical training on organic production in greenhouses;



Проектот е финансиран од Европската унија.



Проектот е имплементиран од:



„Овчеполски еко производи“
Мустафино

„Подобра иднина“
Пробиштип



Проект: „Заедно сме посилни“

	<ul style="list-style-type: none">- Organisation of networking events for entrepreneurs with the business sector;- Preparation and printing of promotional flyer for the project;- Media promotion of the project.
Objectives	<p>Overall objective of the project: Strengthening entrepreneurship skills among young Roma, Vlach and Turkish nationalities in rural areas in the municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole.</p> <p>Specific objective 1: Strengthen the theoretical knowledge and skills for entrepreneurship and starting their own business with minority ethnic groups in the municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole.</p> <p>Specific objective 2: Establish 6 focus farms among potential entrepreneurs to carry out theoretical and practical training for greenhouses production of organic food.</p> <p>Specific objective 3: Networking of producers and businesses in the targeted municipalities.</p> <p>Specific objective 4: Strengthen the capacities of partner organisations in the project.</p>
Impact/Output/Result?	<ul style="list-style-type: none">- 20 people trained on the basics of entrepreneurship;- 20 people trained on the basics of organic production in greenhouses;- Established 6 focus on organic farms greenhouses production of 300 m2 as training for interested entrepreneurs from the three municipalities and purchased seed production;- At least 3 contracts concluded for contract manufacturing and purchase of organic agricultural products;- Creation of a long-term partnership and exchange of experiences and knowledge between the three NGOs;- Networking and exchange of knowledge, information and experiences between entrepreneurs from the municipalities of Zrnovci, Probistip and Sv. Nikole;- Enhanced institutional capacity of the three associations.



Проектот е финансиран од Европската унија.



Проектот е имплементиран од:



„Овчеполски еко производи“
Мустафино

„Подобра иднина“
Пробиштип